

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Друштвото за одгледување, пост бербени активности, откуп и трговија на лешник СОКОТЕРА ДООЕЛ Битола, со седиште на ул. А бр.1, с. Драгожани, 7000 Битола, Република Северна Македонија доставено преку Васко Соткароски, адвокат од Адвокатско друштво Папазоски и Мишев од Скопје, на седницата одржана на ден 17.08.2022 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која Друштвото за одгледување, пост бербени активности, откуп и трговија на лешник СОКОТЕРА ДООЕЛ Битола, со седиште на ул. А бр.1, с. Драгожани, 7000 Битола, Република Северна Македонија ќе стекне контрола над Друштво за земјоделско производство ДУШАН ЌИРИЌ ДООЕЛ Росоман, со седиште на ул. Грачанско бр. 2, Росоман, Република Северна Македонија, по пат на купопродажба на удели иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 10000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата на 27.07.2022 година, а дополнето на 05.08.2022, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) е доставено известување за концентрација од Друштвото за одгледување, пост бербени активности, откуп и трговија на лешник СОКОТЕРА ДООЕЛ Битола, со седиште на ул. А бр.1, с. Драгожани, 7000 Битола, Република Северна Македонија со која СОКОТЕРА ДООЕЛ Битола, ќе стекне контрола над Друштво за земјоделско производство ДУШАН ЌИРИЌ ДООЕЛ Росоман, со седиште на ул. Грачанско бр. 2, Росоман, Република Северна Македонија по пат на купопродажба на удели.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, дополната и прилозите кон истото го утврди следното:

Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:

Друштвото за одгледување, пост бербени активности, откуп и трговија на лешник СОКОТЕРА ДООЕЛ Битола, врши дејност на одгледување, производство и трговија на големо на лешници.

СОКОТЕРА ДООЕЛ Битола е дел од Сокотаб Групацјата која е основана во 1923 година со цел откуп, преработка и трговија на тутун. Главно друштво на Сокотаб Групацјата е Socotab L.L.C., Delaware, од Соединетите Американски Држави.

Сокотаб Групацјата е присутна во Република Северна Македонија покрај преку СОКОТЕРА ДООЕЛ Битола и преку Друштво за преработка на тутун Сокотаб ДООЕЛ, Битола чија главна дејност е трговија на големо со производи од тутун.

Друштво за земјоделско производство ДУШАН КИРИЌ ДООЕЛ Росоман, врши дејност на одгледување, производство и трговија на големо со коскесто овошје (главно праски) и одредени житни и раноградинарски култури (јачмен, спанаќ и пиперки).

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) и од член 14 став (1) точка 1) и 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот.

Согласно член 53 став (2) од Законот, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Упатство за правно средство:

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Проф. д-р Владимир Наумовски